

20150110186

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 100 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14 и 199/14), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА
ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА СПРОВЕДЕНИ ИНСПЕКЦИСКИ
НАДЗОРИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на годишниот извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори над спроведувањето на одредбите од Законот за административни службеници, како и на прописите донесени врз основа на овој закон (во натамошниот текст: Годишниот извештај).

Член 2

Годишниот извештај содржи:

- број на планирани надзори согласно Годишната програма за работа и месечните оперативни планови на Државниот управен инспекторат;
- податоци за извршени редовни надзори (број, институција во која е извршен надзорот, утврдени недостатоци, изречени мерки, поведени дисциплински постапки, поведени прекршочни и кривични постапки);
- податоци за извршени вонредни надзори (број, институција во која е извршен надзорот, утврдени недостатоци, изречени мерки, поведени дисциплински постапки, поведени прекршочни и кривични постапки)
- податоци за извршени контролни надзори (број, институција во која е извршен надзорот, отстранети недостатоци, изречени мерки, поведени дисциплински постапки, поведени прекршочни и кривични постапки);
- табеларен и графички приказ на извршените надзори; и
- податоци за планираниот, но неспроведен надзор, со образложение на причините за неспроведување на надзорот.

Член 3

Годишниот извештај се објавува до крајот на првото тримесечје во тековната година за изминатата година, на веб локацијата на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14 и 199/14).

Бр. 12/1-260/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.